

Финансиски извештаи и Извештај на  
независниот ревизор

СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И  
РЕХАБИЛИТАТОРИ  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
СКОПЈЕ

31 декември 2020 година

# Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	2
Биланс на состојба	4
Биланс на приходи и расходи	5
Извештај за промени во изворите на деловните средства	6
Белешки кон финансиските извештаи	7



**PRO  
AUDIT**

До  
Раководството на  
Здружение на граѓани СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА  
РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА Скопје

### **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА Скопје ( во понатамошниот текст „Здружението“) , заклучно со 31 декември 2020 година, составени од Биланс на состојба, Биланс на приходи и расходи и Извештај за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните од 4 до 14.

#### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи , било поради измама или грешка.

При проценка на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Здружението со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Здружението.

#### **ADDRESS**

Braca Ribar 1, lok.5

Kumanovo, Macedonia

PO BOX 236

#### **TELEPHONE & FAX**

+389 (0) 31 422 762

+389 (0) 70 228 110

+389 (0) 70 375 077

#### **WEB**

[kontakt@proaudit.com.mk](mailto:kontakt@proaudit.com.mk)

[www.proaudit.com.mk](http://www.proaudit.com.mk)





**PRO  
AUDIT**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### **Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на СОЈУЗОТ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА Скопје, заклучно со 31 декември 2020 година, како и на резултатите од работењето за годината што тогаш заврши во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Куманово

14.07.2021

Друштво за ревизија ПРО АУДИТ ДОО Куманово

Овластен ревизор

Соња Зафировиќ



Управител

Соња Зафировиќ

#### ADDRESS

Braca Ribar 1, lok.5  
Kumanovo, Macedonia  
PO BOX 236

#### TELEPHONE & FAX

+389 (0) 31 422 762  
+389 (0) 70 228 110  
+389 (0) 70 375 077

#### WEB

kontakt@proaudit.com.mk  
www.proaudit.com.mk

## Биланс на состојба

(Во илјади денари)  
на 31 декември

	Белешка	2020	2019
<b>Средства</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	3	561	1.748
Купувачи	4	0	0
Други краткорочни побарувања	5	0	2
Побарувања за данок на добивка, нето	6	0	1
Опрема	7	43	52
<b>Вкупно средства</b>		<b>604</b>	<b>1.803</b>
<b>Обврски и извори на деловни средства</b>			
Обврски кон добавувачи		0	0
Обврска за данок на добивка, нето		0	0
Други краткорочни обврски		0	0
Вишок на приходи над расходи пренесен за наредна година		561	1.751
<b>Вкупно обврски</b>		<b>561</b>	<b>1.751</b>
<b>Извори на деловни средства</b>			
Деловен фонд		43	52
Ревалоризациски резерви			
<b>Вкупно извори на деловни средства и обврски</b>		<b>604</b>	<b>1.803</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени на 12.07.2021 година.

---

Горан Петрушев овл. лице

## Биланс на приходи и расходи

(Во илјади денари)  
За годината што заврши  
на 31 декември

	Белешка	2020	2019
<b>Тековни приходи</b>		<b>7.339</b>	<b>8.500</b>
Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	8	5.588	7.045
Останати приходи	9	0	732
Финансиски приходи/расходи, нето	10	0	0
<b>Пренесен дел од вишокот на приходите во претходните години</b>		<b>1.751</b>	<b>723</b>
<b>Тековни расходи</b>		<b>6.778</b>	<b>6.749</b>
Оперативни расходи	11	6.290	6.032
Расходи за вработените	12	429	621
Капитални расходи	13	59	96
<b>Вишок/(кусок) на приходи над расходи пред оданочување</b>			
Даночен расход	14	0	0
<b>Вишок/(кусок) на приходи над расходи за годината по оданочување</b>		<b>561</b>	<b>1.751</b>

## Извештај за промени во изворите на деловните средства

(Во илјади денари)

	Деловен фонд	Ревалоризациски резерви	Вкупно извори на деловни средства
<b>Состојба на 01 јануари 2020</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
Средства за опрема	0	0	0
Депрецијација на опрема	8	0	8
<b>Состојба на 31 декември 2020</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b>Состојба на 01 јануари 2019</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
Депрецијација на опрема	0	0	0
<b>Состојба на 31 декември 2019</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>



# Белешки кон финансиските извештаи

## 1 Општи информации

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија Скопје (во понатамошниот текст „Здружението“) е здружение на граѓани кое е формирано согласно Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр. 52/10). Во Централниот Регистар на Република Македонија Здружението е запишано под ЕМБС 4109244. Седиштето на Здружението се наоѓа на ул.11-ти Октомври бр. 42 Центар, Општина Центар, Скопје, Република Македонија.

Приоритетната дејност на Здружението е со шифра 94.99 Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.

Целите на делувањето на Здружението се :

Координација и усогласување на работата на дефектолозите на територија на Република Македонија, поттикнување, организирање и активирање на членовите на Сојузот во напорите за афирмација и развој на дефектолошката теорија и практика, заштита на интересите на дефектологот, дефектолошката установа и дефектолошкиот труд, директно или индиректно помагање на Сојузот во извршување на нивни административни, економско-правни и правно - нормативни обврски, помагање во решавање на професионалните спорови во општествената практика што се поврзани со интересите на дефектологијата и на дефектолошката професија, директно или индиректно ангажирање низ разни видови на професионализирана практика на планот на хуманизација на личноста и општествената положба на лицата со инвалидност нашето општество, ангажирање на планот и заштитата, дополнувањето и осовременувањето на институционалната, општествена и приватна база за заштита едукација и рехабилитација на лицата со соматски, сензоријални, ментални, комуникативни бихевиориални оштетувања, растројства, неспособност и хендикеп и др.

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Сметководствените политики се конзистентно применети на сите периоди објавени во овие финансиски извештаи.

### 2.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр. 24/2003, 17/2011), Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Функционална и известувачка валута на Здружението е македонски денар. Тековните и споредбените податоци



прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

## **2.2 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина на сметка и готовина во благајна.

## **2.3 Побарувања од купувачи, позајмици и останати побарувања**

Побарувањата од купувачи, позајмици и останати побарувања се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените износи, намалени за исправката на ненаплатливи побарувања по основ на застареност на побарувањето, правосилна судска одлука и пријавено ненаплатливо побарување од субјекти во стечај и ликвидација.

#### 2.4 Депозити

Депозитите се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените износи.

#### 2.5 Вложување во подружница

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето.

#### 2.6 Опрема

Опремата се евидентира по набавната вредност намалена за акумулираната депрецијација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

Изворите на деловни средства на Здружението се зголемуваат за износот на вредноста на набавената опрема. Опремата се признава како капитален трошок во периодот на стекнувањето, односно кога средствата (во готовина или во средства) се примени од донаторите.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Депрецијацијата на опремата се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за депрецијација:

	2020	2019
Компјутери, мебел и друга опрема	10%-20%	10%-20%
Возила	12%	12%

Трошокот за депрецијација се признава на товар на изворите на деловните средства.

#### 2.7 Тековен даночен расход

Тековниот даночен расход, по стапка од 1%, се пресметува на приходот од сопствена дејност, доколку истиот надминува 1.000 илјади денари во деловната година.

#### 2.8 Извори на деловни средства

Фондовите иницијално се креирани од парични и непарични придонеси на основачите по нивната објективна вредност. Последователно, фондовите се зголемени/намалени преку дополнителни придонеси од основачите, преку резултатите (вишоци /кусоци) од работењето во текот на периодите, како и

промените во нето евидентирана вредност на опремата (капитални трошоци) објаснето во Белешка 2.5.

## 2.9 Обврски

Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за плати, даноци, придонеси и останати тековни обврски се искажуваат по нивна номинална вредност.

## 2.10 Признавање на приходи и расходи

Критериумите на признавање на приходи и расходи во Здружението се засновани врз сметководствените принципи за изменета презентација на оперативните трансакции како што следи:

- Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно, а се расположливи кога се оставарени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период. Приходите се признаваат во износ еднаков на направените трошоци во периодот на известување.
- Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанал во тој пресметковен период.

## 2.11 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари („денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 декември 2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
1 ЕУР	61,694	61,4856 денари

## 2.12 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Здружението на денот на билансирање (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани после датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.



Финансиски извештаи  
31 декември 2020 година

(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3 Пари и парични еквиваленти

	2020	2019
Денарски сметки во банка	560	1.747
Девизни сметки во банка	1	1
Благајна во денари	0	0
Девизна багајна	0	0
<b>Состојба на 31.12</b>	<b>561</b>	<b>1.748</b>

### 4 Побарувања од купувачи

	2020	2019
Купувачи	-	-
<b>Состојба на 31.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5 Побарувања/Обврска за данок на добивка

	2020	2019
Побарувања за данок на добивка	-	1
Обврски за данок на добивка	-	*
<b>Состојба на 31.12</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

### 6 Вложување во подружница

Со состојба на 31 декември 2020 година, Здружението нема вложувања во друг правен субјект.

## СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Финансиски извештаи  
31 декември 2020 година

(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**7        Опрема**

	Опрема и компјутери	Мебел	Возила	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>	0	0	0	0
01 јануари 2020				
Зголемувања преку нови набавки				
<b>31 декември 2020/ 01 јануари 2020</b>				
<b>31 декември 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Акумулирана депрецијација</b>	0	0	0	0
01 јануари 2020				
Депрецијација за годината				
<b>31 декември 2020/ 01 јануари 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 декември 2020</b>				
<b>Нето евидентирана вредност</b>	0	0	0	0
На 01 јануари 2020				
<b>На 31 декември 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>На 31 декември 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Залог на опрема

На 31 декември 2020 и 2019 година Здружението нема дадена опрема под залог.

**8. Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори**

	2020	2019
Приходи од членарини	41	52
Приходи од подароци	0	0
Приходи од донации	5.547	6.993
<b>ВКУПНО</b>	<b>5.588</b>	<b>7.045</b>

Приходите од донации во деловната 2020 година се остварени од следниве донатори :

	2020
	Во 000 денари
ОБСЕ – донација	922
УНИЦЕФ – донација	2.846
Донација од град Скопје	1.300
Останати донации	479
<b>ВКУПНО</b>	<b>5.547</b>

**9. Останати приходи**

	2020	2019
Приходи од услуги	-	-
Останати приходи	-	732
<b>ВКУПНО</b>	<b>-</b>	<b>732</b>

## СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Финансиски извештаи  
31 декември 2020 година

(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**10 Финансиски приходи/расходи, нето**

	2020	2019
<b>Приходи</b>	0	0
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики		
<b>Расходи</b>	0	0
Расходи од камати		
Негативни курсни разлики		
<b>Финансиски приходи/расходи, нето</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11 Оперативни расходи**

	2020	2019
Потрошени материјали	319	804
Трошоци за струја и топлинска енергија	0	15
Други услуги	35	183
Трошоци за пат и гориво	0	14
Трошоци за реклама и репрезентација	27	0
Трошоци за канцелариски и други материјали	196	361
Провизија за платен промет	32	31
Дневници за службени патувања	27	147
Интелектуални расходи	5.627	4.476
Останати расходи	27	0
<b>ВКУПНО</b>	<b>6.290</b>	<b>6.031</b>

**12 Расходи за вработените**

	2020	2019
Нето плати	199	
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	230	
Персонален данок на доход	-	
<b>ВКУПНО</b>	<b>429</b>	<b>621</b>

**13 Капитални расходи**

	2020	2019
Набавка на канцелариски мебел и друга опрема	59	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>59</b>	<b>-</b>

**14 Даночен расход**

	2020	2019
Тековен даночен трошок	-	-
Одложен даночен трошок		
<b>Состојба на 31.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот данок на добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019:



Финансиски извештаи  
31 декември 2020 година

(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

	2020	2019
Неодбитни трошоци за даночни цели	-	-
<b>Данок на добивка по стапка од 1% на приход над 1.000 илјади денари за 2020 (2019: 10%)</b>	-	-

#### 15 Трансакции со поврзани страни

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година.

Подружница на Здружението	2020	2019
Вложувања во подружници	0	0
Приходи/расходи од услуги, нето	0	0

Во текот на 2020 година Здружението нема обелоденето реализирани трансакции со клучниот раководен кадар

#### 16 Потенцијални и преземени обврски

*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2020 година, нема судски постапки против Здружението.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови.

#### 17 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2020 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен погоренаведените, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

